



Audit & Business Advisory



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
AGJENCIA PER SHERBIME MEDIATIKE AUDIO DHE
AUDIOVIZUELE
СКОПЈЕ - SHKUP

Примено: Pranuar:		18.03.2025	
Орг. Един. Nj.org.	Број: / Numer:	Прилог: Shtojce:	Вредност: Vlera:
03	1034/2		

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2024 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Биланс на состојба	3
- Биланс на приходи и расходи	4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
- Белешки кон финансиските извештаи	6

До:

Раководството на

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги; Скопје (во понатамошниот текст Агенцијата), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2024 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Агенцијата.

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Раководството на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Скопје

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Белешка 9 кон придружните финансиски извештаи, во текот на 2022 година, Агенцијата евидентираше во својата сметководствена евиденција материјални средства – земјиште по проценета вредност во вкупен износ од 16.810 илјади денари, со истовремено зголемување на изворите на деловни средства – деловен фонд. Врз основа на спроведените ревизорски процедури, идентификувавме дека земјиштето е дадено на Агенцијата со право на користење од страна на Владата на Република Северна Македонија, односно Агенцијата не е сопственик на земјиштето и нема соодветна контрола и одлучувачко право за располагање со истото. Дополнително, проценетото земјиште претставува составен дел на градежниот објект (земјиште под зграда) и е во негова функција. Следствено на тоа, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во однос на признавањето и мерењето на земјиштето од страна на Агенцијата како и на правата и обврските за истото со состојба на 31 декември 2024 година.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот “Основа за мислење со резерва”, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата на ден 31 декември 2024 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации.

А&БА Грууп дооел, Скопје

Овластен ревизор

Дарко Калин

11 Март 2025



Управител

Дарко Калин

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината која завршува на 31 декември 2024 и 2023

Во илјади денари

	Белешка	31 декември 2024	31 декември 2023
СРЕДСТВА			
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	3	130.646	122.278
Побарувања од купувачи	4	3.250	3.151
Други побарувања	5	5.401	6.206
АВР	6	241	567
Залиха	7	60	49
		139.598	132.251
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	8	6.707	7.134
Материјални средства	9	298.165	288.750
		304.872	295.884
ВКУПНО СРЕДСТВА		444.470	428.135
ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Обврски спрема добавувачи	10	1.924	2.057
Останати краткорочни обврски	11	7	7
ПВР	12	2.243	2.156
		4.174	4.220
ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
Деловен фонд		304.932	295.934
Вишок на приходи за пренос во наредна година		135.364	127.981
ВКУПНО КАПИТАЛ		440.296	423.915
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА		444.470	428.135

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 24 февруари 2025 година, од Раководството на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и потпишани во негово име од:



Д-р Зоран Трајчевски
Директор

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За годината која завршува на 31 декември 2024 и 2023

Во илјади денари

	Белешка	2024	2023
ТЕКОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од услуги	13	56.858	42.597
Приходи од финансирање	14	2	1
Останати приходи	15	79.751	54.488
Пренесен вишок на приходи од претходна година		127.981	142.648
		264.592	239.734
ТЕКОВНИ РАСХОДИ			
Материјални расходи	16	(19.047)	(18.043)
Останати оперативни расходи	17	(34.135)	(26.377)
Капитални расходи	18	(6.742)	(6.367)
Трошоци и користи за вработени	19	(68.745)	(60.550)
ВКУПНО ТЕКОВНИ РАСХОДИ		(128.669)	(111.337)
Вишок на приходи - Добивка пред оданочување за годината		135.923	128.397
Данок на добивка	20	(558)	(416)
Вишок/(кусок) на приходи над расходи за годината		135.364	127.981

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА
За годината која завршува на 31 декември 2024 и 2023
Во илјади денари

	Деловен фонд и ревалориз. резерва	Вишок на приходи над расходи	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2023 година	298.678	142.648	441.326
Пренос на вишок од предходна година	-	(142.648)	(142.648)
Набавки на основни средства	7.680	-	7.680
Отуѓувања на основни средства	(1.094)	-	(1.094)
Амортизација на материјални и нематеријални средства	(9.965)	-	(9.965)
Ревалоризација на материјални и нематеријални средства	-	-	-
Ревалоризација на амортизација	-	-	-
Неотпишана вредност на отпишани основни средства	630	-	630
Зголемување / (намалување) на залихи - нето	5	-	5
Вишок на приходи за пренос во наредна година	-	127.981	127.981
Состојба на 31 декември 2023	295.934	127.981	423.915
Состојба на 1 Јануари 2024 година	295.934	127.981	423.915
Пренос на вишок од предходна година	-	(127.981)	(127.981)
Набавки на основни средства	5.781	-	5.781
Отуѓувања на основни средства	(2.555)	-	(2.555)
Амортизација на материјални и нематеријални средства	(9.199)	-	(9.199)
Ревалоризација на материјални и нематеријални средства	15.118	-	15.118
Ревалоризација на амортизација	(2.276)	-	(2.276)
Неотпишана вредност на отпишани основни средства	2.119	-	2.119
Зголемување / (намалување) на залихи - нето	10	-	10
Вишок на приходи за пренос во наредна година	-	135.364	135.364
Состојба на 31 декември 2024	304.932	135.364	440.296

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. Општи информации

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во понатамошниот текст „Агенцијата“), согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кој стапи во сила на 03.01.2014 г., е правен наследник на Советот за радиодифузија, кој е основан на 05.09.1997 година. Агенцијата е самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања.

Агенцијата е запишана во Централен Регистар на Република Северна Македонија под ЕМБС број 5171440 и со дејност согласно Решението од Централен Регистар со шифра 84.13 – Управување и давање помош за поуспешно деловно работење.

Седиштето на Агенцијата е во Скопје на ул. Македонија бр. 38, Центар.

Работењето на Агенцијата до 2013 година е тесно поврзано со Законот за радиодифузна дејност (Службен весник на Република Македонија бр 100/2005 и пратечките измени и дополнувања објавени во бр. 103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013). На 26 декември 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во понатамошниот текст „Законот“), објавен во Службен весник на Република Македонија број 184/2013, додека соодветните дополнувања / измени се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 13/2004, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016 и 132/2017.

Агенцијата се грижи за обезбедување на слободата и плурализмот на изразување, за постоење разновидни, независни и самостојни медиуми и економски и технички развој на дејноста.

Органи на Агенцијата се Советот на Агенцијата и Директор.

Советот на Агенцијата е составен од шест членови, кои ги избира Собранието на Република Северна Македонија. Со Одлука бр. 07-2613/1 од 2 јули 2014 година, објавена во Службен весник на Република Македонија бр. 100/2014. Советот на 31 декември 2024 година работи во следниот состав:

Име и презиме	Функција во Советот	Година на назначување
Лазо Петрушевски	Претседател	2014
Селвер Ајдини	Заменик претседател	2014
М-р Алма Машовиќ	Член	2014
М-р Методија Јанчевски	Член	2014
Зоран Фиданоски	Член	2014
Лазар Трајчев	Член	2014

Со Агенцијата управува и раководи директор д-р Зоран Трајчевски.

Агенцијата на 31 декември 2024 има 54 вработени (2023: 55 вработени).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. Сметководствени политики

Сметководствените политики се специфични принципи, основи, правила и практики усвоени од страна на Агенцијата при подготвувањето и презентирањето на финансиските извештаи.

Сметководствените политики преставуваат основа при вреднувањето, мерењето, презентирањето и објавувањето на ставките во финансиските извештаи на Агенцијата, кои се применувани конзистентно во текот на деловната година, како и во претходната година.

Деловните промени се евидентираат во деловните книги, согласно домашната законска регулатива. Сметководствената евиденција се води во рамките на Агенцијата.

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Сметководствените политики се конзистентно применети на сите периоди објавени во овие финансиски извештаи.

2.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Функционална и известувачка валута на Агенцијата е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Компаративните износи во 2023 година се презентирани од ревидирани финансиски извештаи.

2.2 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти се состојат од готовина на сметка, готовина во благајна и орочени депозити во банки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на известување.

2.3 Побарувања од купувачи

Побарувањата се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените износи, намалени за исправка на ненаплатливи побарувања по основ на застареност на побарувањето, правосилна судска одлука и пријавено ненаплативо побарување од субјекти во стечај и ликвидација.

Побарувањата од купувачи се признаваат и евидентираат во моментот на издавање на:

- Излезна фактура со годишен надомест за надзор во висина од 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со реемитување на програмски сервиси или со обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во текот на претходната календарска година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. Сметководствени политики (продолжува)

2.3 Побарувања од купувачи (продолжува)

Излезна фактура за надомест за одобрена дозвола за телевизиско или радио емитување. Во согласност со член 68 од Законот, дозволата за телевизиско или радиоемитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или служаност (државно, регионално или локално), а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата. Дозволите се одобруваат во постапка на јавен конкурс, а одлуката за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување се објавува во Службен весник на Република Северна Македонија и на веб страната на Агенцијата. Дозволите се издаваат за време траење од 9 години со можност за нивно продолжување. Надоместокот за одобрените дозволи се утврдува на начин утврден во член 80 од Законот, а се наплаќа за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделување на дозволата, во рок од 30 дена од денот на прием на фактурата издадена од Агенцијата.

2.4 Материјални и нематеријални средства

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат средствата што:

- Се држат за остварување на дејноста, и
- Се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност.

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Агенцијата се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата). Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Прописаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделни недвижности, опрема и нематеријалните средства се:

	2024	2023
Градежни објекти	1%-3%	1%-3%
Компјутери, мебел и друга опрема	10%-20%	10%-20%
Транспортни средства	15%-25%	15%-25%
Софтвер	20%	20%

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. Сметководствени политики (продолжува)

2.5 Тековен и одложен данок на добивка

Данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

(а) Тековен данок на добивка

Данокот на вкупен приход се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година на износот кој надминува 1.000.000 денари.

(б) Одложен данок на добивка

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времни разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времни разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времни разлики. Во финансиските извештаи, нема времни оданочиви разлики.

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година Агенцијата нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.6 Извори на деловни средства

Изворите на деловни средства во Билансот на состојба кај Агенцијата се проценуваат според утврдена вредност на стекнатиот:

- Деловен фонд;
- Ревалоризациона резерва и
- Резервен фонд.

2.7 Обврски

Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за плати, даноци, придонеси и останати тековни обврски се искажуваат по нивна номинална вредност. Обврските евидентирани во девизи се пресметуваат по среден курс на НБРСМ.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. Сметководствени политики (продолжува)

2.8 Признавање на приходи и расходи

Критериумите за признавање на приходи и расходи во Агенцијата се засновани врз сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции како што следи:

- Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи доколку се определени во однос на вредност. Приходите се расположливи кога се генерирани и настанати во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов истите да се однесуваат на пресметковниот период и се користат за покривање на обврските за соодветниот пресметковен период.
- Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов поврзаните обврски да се настанати во тој пресметковен период.

2.9 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2024	31 декември 2023
1 УСД	58,8807 Денари	55,6516 Денари
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4950 Денари

2.10 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на ден на билансирање (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани после датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	2023
Денарски сметки во банка	130.558	122.219
Денарска благајна	88	59
Вкупно	130.646	122.278

4. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	3.250	3.151
Вкупно	3.250	3.151

Преглед за старосна структура на побарувања со состојба 31.12.2024:

2024 година	Домашни во 000 денари	Вкупно во 000 денари
до 1 месец	816	816
од 1 до 3 месеца	-	-
од 3 месеца до 6 месеца	-	-
од 6 месеца до 1 година	105	105
над 1 година	2.329	2.329
Вкупно побарувања	3.250	3.250
Исправка на вредност на побарувања	-	-
Вкупно	3.250	3.250

5. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	2024	2023
Побарувања од вработени	4	-
Други краткорочни побарувања	136	27
Данок на додадена вредност	687	1.054
Побарувања за повеќе платени даноци од добивката	4.574	5.125
Вкупно	5.401	6.206

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. АВР

	2024	2023
Други активни временски разграничувања	241	567
Вкупно	241	567

7. ЗАЛИХА

	2024	2023
Материјали на залиха	60	49
Вкупно	60	49

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Нематеријални средства - софтвер	Вкупно
Набавна Вредност		
Состојба на 01.01.2023	30.072	30.072
Набавки во текот на годината	5.999	5.999
Ревалоризација	-	-
Отпис	-	-
Состојба на 31.12.2023	36.071	36.071
Состојба на 01.01.2024	36.071	36.071
Набавки во текот на годината	708	708
Ревалоризација	347	347
Отпис	-	-
Состојба на 31.12.2024	37.126	37.126
Исправка на вредноста		
Состојба на 01.01.2023	28.001	28.001
Амортизација за годината	936	936
Ревалоризација	-	-
Намалување на исправката	-	-
Состојба на 31.12.2023	28.937	28.937
Состојба на 01.01.2024	28.937	28.937
Амортизација за годината	1.358	1.358
Ревалоризација	124	124
Намалување на исправката	-	-
Состојба на 31.12.2024	30.419	30.419
Сегашна вредност на 31.12.2024	6.707	6.707
Сегашна вредност на 31.12.2023	7.134	7.134

Агенцијата со 31.12.2024 година има набавено нематеријални средства во износ од 708 илјади денари. Набавната вредност на нематеријалните средства изнесува 37.126 илјади денари, а акумулираната амортизација со 31.12.2024 година изнесува 30.419 илјади денари (31.12.2023 година: Набавна вредност од 36.071 илјади денари и акумулирана амортизација во износ од 28.937 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежно земјиште	Градежни објекти	Опрема, мебел и транспортни с-ва	Инвестиц ии во тек	Вкупно
Набавна Вредност					
Состојба на 01.01.2023	18.251	286.558	75.237	1	380.047
Набавки во текот на годината	-	-	1.681	-	1.681
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Отуѓувања	-	-	(1.094)	-	(1.094)
Состојба на 01.01.2024	18.251	286.558	75.824	1	380.634
Набавки во текот на годината	-	-	5.073	-	5.073
Ревалоризација	(1.441)	15.187	1.025	-	14.771
Отуѓувања	-	-	(2.555)	-	(2.555)
Состојба на 31.12.2024	16.810	301.745	79.367	1	397.923
Исправка на вредноста					
Состојба на 01.01.2023	-	20.059	63.426	-	83.485
Амортизација за годината	-	2.866	6.163	-	9.029
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Отуѓувања	-	-	(630)	-	(630)
Состојба на 01.01.2024	-	22.925	68.959	-	91.884
Амортизација за годината	-	2.866	4.975	-	7.841
Ревалоризација	-	1.367	785	-	2.152
Отуѓувања	-	-	(2.119)	-	(2.119)
Состојба на 31.12.2024	-	27.158	72.600	-	99.758
Сегашна вредност на 31.12.2024	16.810	274.587	6.767	1	298.165
Сегашна вредност на 31.12.2023	18.251	263.633	6.865	1	288.750

Во Имотен лист бр.107150 е запишано правото на трајно користење на недвижен објект по Одлука на Владата на Република Македонија бр.42-2749/1 од 05.04.2016 година. Сопственик на недвижноста е Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

	2024	2023
Обврски спрема добавувачите во земјата	1.924	2.057
Вкупно	1.924	2.057

11. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	2024	2023
Обврски кон вработени	7	7
Други краткорочни обврски	-	-
Вкупно	7	7

12. ПВР

	2024	2023
Однапред пресметани приходи	2.243	2.156
Вкупно	2.243	2.156

13. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ

	2024	2023
Приходи од надомест за вршење на дејност	56.858	42.597
Вкупно	56.858	42.597

14. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024	2023
Приходи од позитивни курсни разлики	2	1
Вкупно	2	1

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2024	2023
Приходи од фондови и буџети	79.506	54.352
Други приходи	245	136
Вкупно	79.751	54.488

16. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

	2024	2023
Потрошени канцелариски материјали, с-ва за хигиена	806	787
Потрошена електрична и топлинска енергија	3.749	3.132
Одржување на опрема	8.768	8.641
Останати услуги	287	273
Трошоци за репрезентација	861	820
Трошоци за наемнина	1.334	1.110
Останати материјални трошоци	3.242	3.280
Вкупно	19.047	18.043

17. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2024	2023
Провизија за платниот промет	96	88
Премии за осигурување	268	202
Дневници за службено патување и патни трошоци	1.612	1.476
Надоместоци на трошоците на работниците	14.460	12.944
Членарини	241	222
Интелектуални услуги	9.293	7.341
Донации	5.000	1.300
Останати расходи	3.165	2.804
Вкупно	34.135	26.377

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	2024	2023
Основни средства	6.742	6.367
Вкупно	6.742	6.367

19. ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ

	2023	2023
Вкалкулирани бруто плати	68.745	60.550
Вкупно	68.745	60.550

Платите и надоместоците на вработените се пресметани и исплатени во согласност со Правилникот за плати и други надоместоци на вработените во Агенцијата и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Агенцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Со состојба на и за годината што заврши со 31 декември 2024, Агенцијата го примени Членот 4-а од Законот за данок на добивка (Сл. весник бр. 275/2019 од 27 декември 2019 година) и пресметан данок на вкупен приход согласно тој член по стапка од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година на износот кој надминува 1.000.000 денари.

Усогласувањето на данокот на добивка за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година, е како што следи:

	2024	2023
Вкупни приходи од вршење на стопанска дејност	56.858	42.597
Намалување на приходот за 1.000.000 денари	(1.000)	(1.000)
Вкупни приходи по намалување (1-2)	55.858	41.597
Годишен данок на вкупен приход (3*1%)	558	416
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>1,00%</i>	<i>1,00%</i>

Агенцијата нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

21. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ И НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Со состојба на 31 декември 2024 година Агенцијата нема вонбилансна изложеност.

Со состојба на 31 декември 2024 судските постапки покренати против Агенцијата изнесуваат 86 илјади денари (2023: нема судски постапки). Со состојба на 31 декември 2024 година, судските постапки, кои Агенцијата ги има покренато против правни лица изнесуваат 156 илјади Денари (2023: 156 илјади Денари). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Агенцијата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Разни правни дејствија и побарувања може да се појават во иднина против Агенцијата од правните спорови и побарувања кои може да се јават во текот на редовното деловно работење. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, раководството на Агенцијата верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

22. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.